

УПАТСТВО

за користење на електронскиот систем **е - Работа** на Агенцијата за вработување

Април 2022

Содржина

1. Вовед.....	3
Како да се регистрирам?.....	3
2. Видови корисници на електронскиот систем на Агенцијата за вработување - е-Работа.....	3
Физички лица	3
Правни лица (работодавачи)	4
Агенции за привремени вработувања	4
Услуги за други работодавачи	4
3. Пристап до е - Работа	5
Најава во е-Работа	5

1. Вовед

Пристапот до системот е-Работа се одвива преку интеграрција со системот за единствена најава (СЕН) на Министерството за информатичко општество и администрација.

Еден корисник на е-Работа секогаш се најавува со свое лично корисничко име, кое е поврзано со електронскиот идентитет на лицето (eID¹), без разлика дали користи услуги за физичко или правно лице.

Предуслови кои треба да бидат исполнети се:

- Да има eID на ниско ниво и
- Да има корисничко име **како физичко лице** во Системот за единствена најава (СЕН) на МИОА.

Како да се регистрирам?

Детално упатство за начините на регистрација на СЕН се наоѓа на следниот линк: <https://uslugi.gov.mk/register.nspk>

Корисничкото име со кое лицето е регистрирано во СЕН ќе се користи и за најава во системот е-Работа.

За пристап до е-Работа не е потребен дигитален сертификат (токен).

2. Видови корисници на електронскиот систем на Агенцијата за вработување - е-Работа

Физички лица

Преку веб страната на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, граѓаните можат:

- Да пребаруваат во огласите за слободни работни места (ППР обрасци поднесени од работодавачите)
- Да излистаат историја на своите вработувања (регистрации работни односи).
- Невработените лица (активни баратели на работа) можат и да аплицираат за активни мерки за вработување (доколку е така определно во јавниот оглас за таа активна мерка)

За да го користат електронскиот систем на Агенцијата за вработување за оваа намена, доволно е лицата да имаат eID на ниско ниво и корисничко име на СЕН, со што по автоматизам им се доделува соодветно овластување (**Личен профил**).

¹ Систем за електронска идентификација со кој се докажува идентитетот на лицата при аплицирање за електронски услуги во институции

Правни лица (работодавачи)

Преку веб страната на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, работодавачите од приватниот сектор можат:

- Да огласат слободно работно место (да поднесат ППР образец)
- По претходно поднесен ППР образец, да пријават засновање на работен однос (да поднесат М1 образец)
- Да одјават работен однос (да поднесат М2 образец)
- Да аплицираат за активни мерки за вработување (доколку е така определно во јавниот оглас за таа активна мерка)

Правните лица од приватниот сектор, покрај условите од воведниот дел, потребно е уредно да пополнат и заверат соодветен образец - **Овластување за пристап** за лицата кои во име на правниот субјект ќе имаат пристап до системот е-Работа и истото да го достават во надлежниот центар за вработување.

Постојат два вида на овластувања за работодавачите, во зависност од услугата која работодавачот ќе ја користи:

- Овластување за ППР, М1М2 кое може да се најде на следниот линк:

https://e-rabota.av.gov.mk/Upatstvo/Obrazec_Ovlastuvanje_Rabotodavac_PPR_M1M2.doc и

- Овластување за пристап активните мерки за вработување на следниот линк:

https://e-rabota.av.gov.mk/Upatstvo/Obrazec_Ovlastuvanje_Rabotodavac_AktivniMerki.doc

Во јавните огласи што се објавуваат за мерките е назначено дали за некоја мерка е можно аплицирање преку овој систем.

Истите обрасци служат и за престанок на овластувањата (со пополнување на табелата во долниот дел од образецот - **Лица на кои им престанува овластувањето за пристап**). Работодавачот е должен уредно да ги доставува и овие информации до Агенцијата за вработување, пред се заради заштита кон своите податоци.

Услуги за други работодавачи

Книговодствени и други слични услужни бироа, можат да го користат системот **е – Работа** за пријава/одјава на работници на своите клиенти- работодавачи. Притоа, покрај условите од воведниот дел, треба до надлежниот центар за вработување да достават, еден од погоре наведените, уредно пополнет и заверен соодветен образец - **Овластување за пристап** потпишан од управителот на работодавачот за кој вршат услуга, во кој ќе бидат наведени лицата кои ќе пристапуваат до системот Е-Работа во нивно име.

Агенции за привремени вработувања

Истите функционалности кои ги имаат работодавачите кои пријавуваат работници за свои потреби ги имаат и агенциите за привремени вработувања. За потребите на отстапување на работници на други работодавачи, тие можат:

- Да поднесат ППР образец
- По претходно поднесен ППР образец, да пријават засновање на работен однос (да

- поднесат М1 образец)
- Да одјават работен однос (да поднесат М2 образец)

За овој тип на корисници, покрај условите од воведниот дел, да имаат уредно пополнет и заверен образец - **Овластување за пристап** за лицата кои во име на Агенција за привремени вработувања ќе вршат пријави и одјави за отспаени работници. Овластувањето за пристап, како и лиценцата за работа треба да се достави во надлежниот центар за вработување. Образецот за овластување може да се најде на следниот линк https://e-rabota.av.gov.mk/Upatstvo/Obrazec_Ovlastuvanje_APV.doc

3. Пристап до е - Работа

За оптимално користење на системот **е - Работа** се препорачува употреба на пребарувачите Google Chrome.

Адресата за пристап е <https://e-rabota.av.gov.mk>.

До системот може да се пристапи и преку основната веб страна на АВРСМ (слика 1) која се прстапува преку веб адресата <https://av.gov.mk>



Слика 1

Најава во е-Работа

1. Со притискање на линкот е-Работа од слика 1, се прикажува прозорец како на Слика 2.



е-Работа

ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ НА Е-РАБОТА!

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА ПОРАДИ НАДГРАДБА НА СИСТЕМОТ Е-РАБОТА, ИСТИОТ КЕ БИДЕ НЕДОСТАПЕН НА 19.02.2022 И 20.02.2022.

СО НАДГРАДБАТА КЕ БИДЕ ПРОМЕНЕТ НАЧИНОТ НА ПРИСТАП!

ЗА ДА БИДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ, прочитајте [ТУКА](#).

ОБРАЗЕЦ-овластување можете да најдете [ТУКА](#).

Доколку сте веќе регистрирани како корисник на е-Работа, внесете ја е-мејл адресата која сте ја одбрале како Ваше корисничко име и лозинката за влез во системот.

- За регистрација на правно лице, потребно е да поседувате валиден дигитален сертификат издаден од квалификуван издавач на дигитални сертификати. Можна е регистрација само на правни субјекти кои имаат ЕМБС доделен од Централниот регистар. Еден правен субјект може да има само едно корисничко име во системот ма



НАЈАБЕТЕ СЕ


Слика 2

- По притискање на копчето **НАЈАБЕТЕ СЕ** од слика 2, се појавува прозорец како на слика 3.

Слика 3

3. Се внесува корисничкото име и лозинка од СЕН и се притиска **Најави се**, при што се проверува eID (електронскиот идентитет на лицето) и корисничкото име на СЕН. Доколку е во ред, се добива пристап во системот Е-Работа.

Притоа: Доколку едно лице има различни типови овластувања за пристап до е-Работа од некој работодавач, на пример: за работен однос(ППР, М12) и за активните мерки, екранот после најавата ќе биде како на Слика 4,



Слика 4

а за лицата кои немаат овластување да работат во име на правно лице, се прикажува менито за услуги наменето за физичко лице.

4. Понатаму, со притискање на **Работен однос(правно лице)** од слика 4, се прикажуваат сите правни лица за кое има лицето има овластување да спроведува ППР, М1, М2 и практиканство (Слика 5).

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ **ОДЈАВА**

**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

ПОЧЕТНА

Работен однос / Практиканти (Правно лице)

ПРАВНО ЛИЦЕ / ИНСТИТУЦИЈА	ЕМБС	МЕСТО	ИЗБОР
Друштво за Производство, трговија и услуги "Слободен Извоз" ДООЕЛ с.Долни Манастирец, Македонски Брод	1009006	Горевце	Избери
Друштво за производство, трговија и услуги "Слободен Извоз" ДООЕЛ с.Долни Манастирец, Македонски Брод	1009006	Долни Манастирец	Избери
АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје	4065005	Скопје - Центар	Избери

© 2013 Агенција за вработување на Република Северна Македонија. Сите права задржани.

Слика 5

- Избирање на правно лице се прави со кликање на копчето **Избери** од слика 5 прикажано покрај називот на правното лице за кое треба да се направи некоја пријава.
- Потоа се отвара менито како на слика 6

ПОЧЕТНА **ПРЕГЛЕД** ОГЛАСИ M1/M2 ПРАКТИКАНТСТВО БАРАЊА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ПАЗАР НА ТРУД ПО...

На страната се прикажани податоци кои ќе ви бидат од корист за набљудување на вашата активност на сајтот.
 Во табелата **Вкупен број на прегледи по оглас** е прикажано колку пати се кликувани вашите огласи од страна на физичките лица.
 Во табелата **Промени на омилен CV-a** се прикажани CV-a кои вие сте ги означиле за фаворите а се промениле од последното ваше најавување на системот.
 Во табелата **Препорачани CV-a** ви се прикажуваат CV-a кои се поврзани со занимања за кои сте огласувале огласи.

ВКУПЕН БРОЈ НА ПРЕГЛЕДИ ПО ОГЛАС

Прегледај **Неделен (последни 7 дена)** Месечен Вкупно

Слика 6

- Во секое од менијата се наоѓа упатство за соодветните услуги.